

Податоци за органот кој го изработува планскиот документ	
Назив на планскиот документ	Измена и дополна на детален урбанистички план за парцела од ДУП за лев брег за град Крива Паланка, опфат на ул. Св. Јоаким Осоговски бр. 175 КП 805/0 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка,
Орган надлежен за изработка на планскиот документ	Општина Крива Паланка
Орган надлежен за донесување на планскиот документ	Совет на Општина Крива Паланка

Податоци за изработувачот планскиот документ	
Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ	Добривој Николовски
Назив на работното место	Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина
Контакт податоци за лицето	075-258-559, 031/376-480 dobrivoj.nikolovski@krivapalanka.gov.mk

Основни податоци за планскиот документ			
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. Законска обврска или друга одредба)			
Закон за просторно и урбанистичко планирање Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општината Крива Паланка за 2012 година. Одлука за изменување и дополнување на Програмата.			
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?			
Да Не✓			
Доколку се вршат измени на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините на негово изменување?			
Доградба и надградба на административна зграда со намена: В4 – Јавна администрација; Б1 – Мали комерцијални деловни намени			
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа			
Да, просторно и урбанистичко планирање			
Дали планскиот документ е определен со Уредбата за стратегиите плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. Член 3, точка 1, алинеја5)			
Да Не ✓			
Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.			
Не			
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површинатана областа и нејзиното значење.			
Да, (3500 м ²)			

Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе се донесе.
Зголемување на површина за градење
Предмет на планскиот документ. (пр. Транспорт, планирање на просторот и сл.)
Планирање на просторот
Период за донесување на планскиот документ.
Пет години (2013 – 2018)
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?
Предвидено е ревидирање на Измени и дополнувања на ДУП
Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се прикачи мапа)
Планскиот опфат изнесува (3500м²) и се наоѓа на ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175, КП 805/0 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.
Прилог: Мапа/графички прилог
Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и дали истите се содржани во акт или документ.
Да ✓ Не
Дали е приложена копија од целите?
Да ✓ Не

Резиме на влијанијата врз животната средина	
(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.)	
Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.	
Бидејќи се работи за плански документ кој предвидува изградба на објект со намена - В4 - Јавна администрација и Б1 – Мали комерцијални деловни намени, како потенцијални влијанија врз животната средина со спроведување на планскиот елемент се очекуваат да бидат управувањето со отпад, прашина, како и бучавата во периодот на градежните работи (како резултата на користење на градежна механизација).	
Веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата;	Влијанијата врз животната средина ќе бидат незначителни бидејќи објектот се наоѓа во урбано градско подрачје и чија околина претставуваат административни згради, јавни институции, резиденцијални објекти, трговски и угостителски објекти.
Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето;	Нема да има влијанија врз здравјето на луѓето и животната средина бидејќи намената е за административни потреби.
Прекугранична природа на влијанијата;	Нема прекугранично влијание
Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултата на несреќи);	Бидејќи не се работи за производствени капацитети и индустрија туку се работи за објект со намена В4 - Јавна администрација и Б1 – Мали комерцијални деловни намени, исклучена е можноста за било какви настанати хаварији кои би предизвикале било какви ризици по животот и здравјето на луѓето како и ризици по животната средина.
Опсег и просторниот обем на влијанијата (географска област и големината на популацијата која	Се работи за површина од 3500м² во централното градско подрачје на Општина Крива Паланка во следните граници:

ќе биде засегната).	- Од североисток граничи со к.п. бр.796; к.п. бр. 797; к.п.бр.798; к.п.бр.799; к.п.бр. 800; к.п.бр. 803; к.п.бр. 804; к.п.бр. 785; к.п.бр.786. - Од северозапад граничи со: к.п.бр. 808/1; к.п.бр. 808/2 и к.п.бр. 808/3. - Од југоисток граничи со осовина на ул. „Св. Јоаким Осоговски“. - Од југозапад граничи со осовина на ул. „Илинденска“.
Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:	
Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ: Донесувањето на планскиот документ нема да предизвика особени промени во областа бидејќи околината на самиот опфат претставуваат административни згради, јавни институции, резиденцијални објекти, трговски и угостителски објекти.	
Посебни природни карактеристики или културно наследство	Планскиот документ треба да се спроведе во централното градско подрачје на општина Крива Паланка. Во оваа област има откриено културно наследство, Незащитено недвижно добро – дел од тврдина на КП бр.804 во Урбан Блок „Автобуска Станица“ во кој урбан блок припаѓа КП бр. 805. За овој дел од тврдината издадено е Решение (бр. У.П. 17-391 од 03.07.2012 година) од Управата за заштита на културното наследство, со кое се одобрува Заштитено конзерваторска основа на недвижно културно наследство.
Надминувањето на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности	Надминување на стандардите за квалитетот на животната средина може да се појават за време на изградбата на објектот со административна, комерцијална и деловна намена, преку локално зголемена бучава и создавање на отпад, прашина, издувни гасови од механизацијата и возилата кои ќе бидат користени во фазата на градење. Потребно е создадениот отпад да се отстранува на место предвидено за тоа, односно на градската депонија.
Интезивна употреба на земјиштето	На предметниот опфат се предвидува изградба на В4 - Јавна администрација и Б1 – мали комерцијални деловни намени.
Влијанијата врз областите или пејсажите кои имаат признат статус на национални или меѓународни заштитени подрачја	Во областа нема заштитено подрачје
Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите:	
Објаснете ја околината во близина на проектот во близина на проектот односно активноста која се планира да се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти): Предвидениот проект е со опфат во централното градско подрачје во чија близина се наоѓаат административни згради, јавни институции, резиденцијални објекти, трговски и угостителски објекти.	
Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој: (Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и	

намалувањето на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови)

Предвидениот проект ќе има незначителни влијанија врз животната средина поради намената : В4 - Јавна администрација и Б1 – Мали комерцијални деловни намени.

Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.

(Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да го реши или намали.)

Еколошките проблеми кои би можеле како резултат на донесувањето на овој плански документ се следните:

- **Нарушување на квалитетот на воздухот во фазата градба на административниот објект, како резултат на користење на градежна механизација. Ова можно нарушување на квалитетот на воздухот би траело краткотрајно само во фазата на изградба;**
- **Зголемена бучава во периодот на процесот на изградба како резултат на користење на градежна механизација.**

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.

Просторен план на Република Македонија, Генерален урбанистички план за град Крива Паланка, измени и дополнување во фаза на изработка. Развој на бизнис климата, нови вработувања, зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски раст кои ќе бидат резултат од активностите кои ќе се извршуваат во објектите предвидени со измени и дополнувања на ДУП се во директна врска со националната стратегија за одржлив развој, Стратегијата за Локален економски развој на Општина Крива Паланка. Елементите на животната средина (воздух, води, отпад) кои би биле загрозени од активностите во објектите на предметниот опфат се во корелација со целите на Локалниот План за заштита на животната средина за Општина Крива Паланка – ЛЕАП, Националниот план за заштита на животната средина – НЕАП 2 , Националната стратегија за приближување кон ЕУ, Индикатори за животната средина, Националниот стратетија за управување со отпад.

Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оцена или веќе биле разгледувани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оценка е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратедиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изградба на објект кој подлежи на постпака на оцена на влијанието врз животната средина).

ИЗЈАВА

Изјавувам дека податоците дадени во овој формулар се точни, вистините и комплетни.

Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот

Градоначалник,
Арсенчо Алексовски

Датум: 06.06.2013 година

М.П.

Место: Крива Паланка